



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Уп1 Бр.08-562
03.01.2020 година
С к о п ј е

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19), а во врска со член 82 став 1 алинеја 2 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“, бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, а согласно Заклучокот, бр.02-34/4 од 03.01.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 1-та седница одржана на 03.01.2020 година донесе:

ОДЛУКА
за одземање на дозволата за телевизиско емитување на
Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ, Тетово

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр.08-34 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, поради неисполнување на обврската од член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19), поради тоа што радиодифузерот престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во најмалку два дневни весници, од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

3. Оваа Одлука е конечна.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-34 од 05.01.2015 година, за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, на регионално ниво-за подрачјето Д8 – Попова Шапка (Тетово, Гостивар, Врапчишта, Боговиње, Брвеница, Теарце, Јегуновце, Желино), телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 68 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дозволата за телевизиско и радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата.

Во член 90 став 3 од истиот Закон, радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво, се должни да емитуваат најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

На 07.11.2019 година, Друштвото за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје како универзален следбеник на Друштвото за комуникациски услуги оне.ВИП ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата достави Допис – Известување за прекин на услуга за дигитално емитување на програмски сервис бр.10-6293/1 од 25.10.2019 година (наш арх.бр.11-4888/1 од 07.11.2019 година), со кој извести дека согласно сметководствената евиденција на ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово не го подмирило вкупниот долг кој го имало кон ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, во рокот пропишан со Договорот за дигитално емитување на програмски сервис заведен под арх.бр.08-1642/01 од 07.06.2013 година и поради тоа, а согласно член 12 став 1 тоцка Б од наведениот Договор, ДКУ А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, почнувајќи од 07.10.2019 година прекина со дигитално емитување на програмскиот сервис ТВ КИСС.

Оттука, Агенцијата на 13.11.2019 година, испрати Известување бр.11-4888/2 до операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршеа реемитување на телевизиските програмски сервиси на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, реемитувањето да го вршат само доколку сигналот го добиваат од операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс - Друштвото за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје.

Во врска со претходно наведеното, од страна на Зоран Тодоровски, законски наследник на управителот и единствен сопственик на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Злате Тодоровски, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 15.11.2019 година, достави допис – Враќање на лиценцата за работа Уп1 бр.08-522 од 15.11.2019 година, со кој извести дека поради тешката финансиска состојба, но и ненадејната смрт на Злате Тодоровски – управител и единствен сопственик на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не се во можност да продолжат со работа и побараа да ја вратат лиценцата за работа, и побараа Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во најкраток можен рок да покрене постапка согласно законските прописи во надлежност на Агенцијата и Советот, за враќање на лиценцата на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Согласно член 27 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши вонреден надзор, кој се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.

Секторот за информатичка поддршка и општи работи при Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, до Директорот на Агенцијата достави допис – Известување; Службена белешка бр.03-5044/2 од 19.12.2019 година, со кој

известија дека при извршен редовен надзор на системот за мониторирање беше воочено дека ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, не емитува програма повеќе од 30 дена, односно наведениот радиодифузер не емитува телевизиска програма од 14.11.2019 година во 18:00 часот, се до 19.12.2019 година.

Следствено на наведеното, Секторот за информатичка поддршка и општи работи, изврши вонреден, по службена должност административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, при што во Писмениот извештај за извршен административен надзор, бр.03-5469/1 од 19.12.2019 година, констатираше дека наведениот радиодифузер престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, финансиски или други причини.

Имајќи го предвид констатираното прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од напред цитираниот Закон, во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-5469/1 од 19.12.2019 година, се даде предлог мерка директорот на Агенцијата да достави предлог до Советот за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка – одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување доколку по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба и констатираното прекршување на член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82 став 1 алинеја 5 од истиот закон, достави Предлог Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2019 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 48-та седница одржана на 26.12.2019 година, со Заклучокот, бр.02-5556/3 од 26.12.2019 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата испрати Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, во

кое му беше укажано дека доколку не биде усогласено работењето на радиодифузерот – Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и доколку истиот не отпочне со емитување телевизиска програма, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, Агенцијата го испрати до ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово во писмена форма преку брза пошта ЕМС на Македонска Пошта, како и до Зоран Тодоровски, Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска како законски наследници на Злате Тодоровски, управител и единствен сопственик на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово.

Цитираното Известување на 26.12.2019 година, беше испратено и во електронска форма на официјалната електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Во врска со наведеното, на 23.12.2019 година, Зоран Тодоровски како законски наследник на Злате Тодоровски по електронски пат ја извести Агенцијата со е-маил (наш Уп1 бр.08-522 од 23.12.2019 година) дека целокупната преписка која се однесува на постапката за одземање на дозволата да се одвива на неговата е-маил адреса и дека истата е-маил адреса се однесува и за лицата Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска како законски наследници на Злате Тодоровски, поради што Агенцијата на 26.12.2019 година, Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година, за тројцата законски наследници и за ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, го достави и на е-маил адресата на Зоран Тодоровски.

Оттука, на 30.12.2019 година на официјалната е-маил адреса на Агенцијата од страна на Зоран Тодоровски беше доставено Известување (наш Уп1 бр.08-562 од 30.12.2019 година) со кое потврди дека Известувањето Уп1 бр.08-562 од 26.12.2019 година е уредно доставено и примено на 27.12.2019 година од страна на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, Зоран Тодоровски, Томислав Тодоровски и Јасна Тодоровска.

До Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски од страна на Секторот за информатичка поддршка и општи работи на 31.12.2019 година беше доставено известување наш арх.бр.03-5044/3 во кое беше наведено дека Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово не го усогласи своето работење согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека наведениот субјект не емитува телевизиски програмски сервис.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата бр.08-34 од 05.01.2015 година - ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-562 од 25.12.2019 година, не ја исполнил обврската предвидена во член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Предлогот Уп1 бр.08-562 од 31.12.2019 година и Заклучокот на Агенцијата, бр.02-34/4 од 03.01.2020 година, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозволата за телевизиско

емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската предвидена во член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради тоа што по издавањето на дозволата настанати се околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот

**Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот**

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.